

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје

Финансиски извештаи

за годината завршена на 31 декември 2024 и

Извештај на независниот ревизор

Содржина

Извештај на независниот ревизор	1
Финансиски извештаи	
Извештај за финансиската состојба	3
Извештај за сеопфатна добивка	8
Извештај за парични текови	12
Извештај за промените во капиталот	15
Белешки кон финансиските извештаи	17
Прилог 1 - Годишен извештај	
Прилог 2 - Годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР**ДО АКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА
ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје***Извештај за финансиските извештаи*

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје (во понатамошниот текст „Друштвото“), кои се состојат од извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2024 година и извештај за сеопфатната добивка, извештај за промените во капиталот и извештај за паричните текови за годината што тогаш завршува и преглед на значајните сметководствени политики и останатите објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето во Република Северна Македонија, како и за воспоставување интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи не содржат материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за собирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не и со цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така, вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме собрано се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД Скопје на ден 31 декември 2024 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето во Република Северна Македонија.

Останато прашање

Ревизијата на финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2023 година била извршена од страна на друг ревизор, кој во својот извештај од 12 април 2024 година изразил мислење без резерва.

(продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ДО СОПСТВЕНИКОТ И РАКОВОДСТВОТО НА ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ Скопје (продолжение)

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување на годишниот извештај (прилог 1 кон финансиските извештаи) и годишната сметка (прилог 2 кон финансиските извештаи) во согласност со Законот за трговските друштва. Истите беа прифатени и одобрени од раководството и Друштвото е во обврска да ги поднесе до Централниот регистар на Република Северна Македонија. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка и финансиски извештаи на Друштвото. Ние ги извршивме нашите постапки во согласност со Законот за ревизија на Република Северна Македонија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани финансиски извештаи што е во примена во Република Северна Македонија. Според наше мислење, историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај се конзистентни со годишната сметка и приложените ревидирани финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2024 година.

ФОРВИС МАЗАРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје


Ненад Рангеловиќ
Овластен ревизор
Управител

Скопје, 10 април 2025 година




Ненад Рангеловиќ
Овластен ревизор

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)

	Белешка	31 декември 2024	31 декември 2023
АКТИВА			
A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	22	101	135
1. Гудвил			
2. Останати нематеријални средства		101	135
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)		919.127	744.777
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	23	47.605	-
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)		47.605	-
1.1 Земјиште		-	-
1.2 Градежни објекти		47.605	-
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)		-	-
2.1 Земјиште		-	-
2.2 Градежни објекти		-	-
2.3 Останати материјални средства		-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)		-	-
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	013	-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	014	-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	015	-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	016	-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	017	-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	018	-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	019	-	-
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)		-	-
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	24Б	871.522	744.777
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		29.544	29.671
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		29.544	29.671

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Белешка		31 декември 2024	31 декември 2023
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029) 2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година 2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година 2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти 2.4 Акции и удели во инвестициски фондови 3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034) 3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година 3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година 3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти 3.4 Акции и удели во инвестициски фондови 4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039) 4.1 Дадени депозити 4.2 Заеми обезбедени со хипотека 4.3 Останати заеми 4.4 Останати пласмани 5. Деривативни финансиски инструменти IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049) 1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија 2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва 3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети 4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и полустии 5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва 6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви 7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ) Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053) 1. Одложени даночни средства 2. Тековни даночни средства	025	671.235	540.667
	026	-	-
	027	654.086	538.851
	028	17.149	1.816
	029	-	-
	030	-	4.103
	031	-	-
	032	-	-
	033	-	-
	034	-	4.103
24B	035	170.743	170.336
	036	152.847	134.375
	037	-	-
	038	17.896	35.961
	039	-	-
	040	-	-
	041	-	-
	042	-	-
	043	-	-
	044	-	-
045	045	-	-
	046	-	-
	047	-	-
	048	-	-
	049	-	-
	050	227.743	105.972
	051	5.835	5.833
	052	5.285	5.820
	053	550	13

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
 Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година
 (Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

	Белешка	31 декември 2024	31 декември 2023
Г. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)			
Г. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)			
1. Побарувања од осигуреници	25	58.326	40.348
2. Побарувања од посредници		49.007	28.842
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување		49.007	28.842
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)			
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување		-	-
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		-	-
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)			
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување		9.319	11.506
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	26	6.937	6.659
3. Останати побарувања	27Б	19	19
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	27А	2.382	4.828
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	28	26.005	12.112
Г. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)			
1. Опрема		8.637	8.020
2. Останати материјални средства	29А	7.972	6.904
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)			
1. Парични средства во банка		665	1.116
2. Парични средства во благајна	29Б	17.368	4.092
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва		17.328	4.075
4. Останати парични средства и парични еквиваленти		-	-
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР		40	17
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)			
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и нгеминичи	30	24.920	28.746
2. Одложени трошоци на стекнување		8.707	4.583
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци		16.213	24.163
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЈБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ			
С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Е+Ж+З)			
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА		1.262.057	937.923
		-	-

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
 Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година
 (Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

	Белешка	31 декември 2024	31 декември 2023
ПАСИВА			
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)			
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	31	340.579	321.063
1. Запишан капитал од обични акции		430.979	430.979
2. Запишан капитал од приоритетни акции		430.979	430.979
3. Запишан а неуплатен капитал		-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ		-	-
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)		(44.123)	(51.930)
1. Материјални средства		-	-
2. Финансиски вложувања		(44.123)	(51.930)
3. Останати ревалоризациони резерви		-	-
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)		-	-
1. Законски резерви		-	-
2. Статутарни резерви		-	-
3. Резерви за сопствени акции		-	-
4. Откупени сопствени акции		-	-
5 Останати резерви		-	-
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА		-	-
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА		57.986	63.816
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	32	11.709	5.830
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД		-	-
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ		-	-
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	33	605.848	479.585
I. Бруто резерви за преносни премии		1.039	1.019
II. Бруто математичка резерва		601.455	470.668
III. Бруто резерви за штети		3.354	5.203
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти		-	-
V. Бруто еквализациона резерва		-	2.695
VI. Бруто останати технички резерви		-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК		227.743	105.972
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)		1.154	957
1. Резерви за вработени	34	1.154	957
2. Останати резерви		-	-
Г. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	38	3.514	891
1. Одложени даночни обврски		382	50
2. Тековни даночни обврски		3.132	841

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
 Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година
 (Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

	Белешка	31 декември 2024	31 декември 2023
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ			
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)		81.455	17.115
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)		20	-
1. Обврски спрема осигуреници		-	-
2. Обврски спрема застапници и посредници		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување		20	-
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)		425	522
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување		425	522
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување		-	-
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)		81.010	16.593
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување		36.194	12.791
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	39А	41.644	-
3. Останати обврски	39Б	3.172	3.802
З. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА			
С. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	40	1.764	12.340
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Е+Ж+З+С		-	-
Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА		1.262.057	937.923
120			
121			
122			
123			
124			
125			
126			
127			
128			
129			
130			
131			
132			
133			
134			
135			
136			
137			

Белешките на страните 17 - 68 се составен дел на овие финансиски извештаи

БУ: Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка)

	Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
200		651.163	483.685
201	9	590.689	447.850
202		592.125	450.391
203		-	-
204		-	-
205		-	-
206		1.416	2.434
207		20	107
208		-	-
209		-	-
210	10	57.941	30.338
211		-	-
212		-	-
213		-	-
214		-	-
215		-	-
216		33.860	23.153
217		14	84
218		23.447	6.633
219		444	304
220		-	-
221		444	304
222		-	-
223		176	164
223a	11	262	171
224		14	-
225	12	2.257	5.326

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
 Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година
 (Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

	Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)		636.703	477.226
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	13	171.441	106.966
1. Бруто исплатени штети		174.347	104.065
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања		-	-
3. Бруто исплатени штети - дел за соосигурување		-	-
4. Бруто исплатени штети - дел за реосигурување/ретроцесија		1.057	-
5. Промени во бруто резервите за штети		(1.849)	2.901
6. Промени во бруто резервите за штети - дел за соосигурување		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети - дел за реосигурување		-	-
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	14	128.092	151.651
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)		130.787	156.208
1.1 Промени во бруто математичката резерва		130.787	156.208
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување		-	-
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)		-	-
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва		-	-
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)		(2.695)	(4.557)
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви		(2.695)	(4.557)
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви - дел за соосигурување и реосигурување		-	-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)		121.771	61.647
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот		121.771	61.647
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот - дел за соосигурување и реосигурување		-	-
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)		-	-
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)		-	-
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)		-	-

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
 Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година
 (Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

	Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)			
1. Трошоци за стекнување (253+253a+254+255)	15	200.012	150.502
1.1 Провизија		117.656	81.338
1.2 Брутоплати за вработените во внатрешната продажна мрежа		93.528	54.456
1.3 Останати трошоци за стекнување		24.062	26.732
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)		66	150
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	16	82.356	69.164
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста		2.897	2.857
2.2 Трошоци за вработените (258a+258b+258г+258д)		32.988	27.163
2.2.1 Плати и надоместоци		19.174	17.429
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата		1.989	1.759
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување		8.529	6.289
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени		3.296	1.686
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки		523	866
2.4 Останати административни трошоци (260a+260б+260в)		45.948	38.278
2.4.1 Трошоци за услуги		32.322	31.395
2.4.2 Материјални трошоци		1.737	1.642
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето		11.889	5.241
VI. ТРОШОЦИ ОД ВПОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	17	2.870	168
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста		-	-
2. Трошоци за камати		2.815	-
3. Негативни курсни разлики		28	146
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)		-	3
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)		27	19
5.1 Финансиски вложувања достапни за продажба		27	-

Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268	19
5.3 Останати финансиски вложувања	269	-
6. Останати трошоци од вложувања	270	-
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271	4.956
1. Трошоци за превентива	272	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273	4.956
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274	1.026
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275	310
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276	6.459
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277	-
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	629
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279	-
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280	5.830
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281	-

Белешките на страниите 17 – 68 се составен дел на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи прикажани на страниците од 3 до 69 се одобрени од извршниот член на Одборот на директори на 28.02.2025 година и потпишани од:

Г-ѓа Христина Џамбазовска
Анастасов

Генерален директор

Prof. Miroslav

ПТ: Извештај за паричните текови

	a	Тековна деловна година	Претходна деловна година
А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	300	572.460	464.094
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	572.460	463.711
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	-	-
4. Примени камати од работи на осигурување	304	-	-
5. Останати приливи од деловни активности	305	-	383
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	364.123	274.671
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	173.270	104.065
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	1.514	2.186
4. Надоместоци и други лични расходи	310	33.314	28.140
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	-	-
6. Платени камати	312	-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	130	-
8. Останати одливи од редовни активности	314	155.895	140.280
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	208.337	189.423
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	-	-
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
V. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	34.055	23.447
VI. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-318)	318	-	-

	Тековна деловна година	Претходна деловна година
2. Приливи по основ на материјални средства	319	
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	176
8. Приливи од камати	325	33.879
		164
		23.283
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	270.759
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	
2. Одливи по основ на материјални средства	328	51.085
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	219.674
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	
8. Одливи од камати	334	
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336	236.704
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	В	204.393
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337	122.990
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	122.990
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	341	

			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342		81.346	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343		-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344		-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345		41.644	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346		-	-
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347		729.505	487.541
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348		716.228	502.511
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349		13.277	(14.970)
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350		-	-
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351		4.091	19.062
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352		-	-
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352))	353		17.368	4.092

Белешките на страниите 17 - 68 се составен дел на овие финансиски извештаи

ПК: Извештај за промени во капиталот

	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви				Откупени сопствен и акции	Резерв изаациона резерва	Нераспреде лена добивка или пренесена загуба	Добивка/ загуба за тековната година	Вкупно капитал и резерви
			Законски резерви	Статут арни резер ви	Резерви за сопствен и акции	Ост. резерви					
VI	430.979	-	-	-	-	-	-	(55.321)	(55.824)	2.008	311.842
Состојба на 1 јануари претходната деловна година											
Промена во сметководствените политики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	430.979	-	-	-	-	-	-	(55.321)	(55.824)	2.008	311.842
Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено											
Добивка или загуба за претходната деловна година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.830	5.830
Добивка или загуба за претходната деловна година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.830	5.830
VIII	-	-	-	-	-	-	-	3.391	-	-	3.391
Несопственички промени во капиталот											
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	3.391	-	-	3.391
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	-	-	-	-	-	-	-	-	2.008	(2.008)	-
Сопственички промени во капиталот											
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	2.008	(2.008)	-
X	430.979	-	-	-	-	-	-	(51.930)	(63.816)	5.830	321.063
Состојба на 31 декември претходната деловна година											

	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви			Откупени сопствен и акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка или пренесена загуба	Добивка/загуба за тековната година	Вкупно капитал и резерви
					Законски резерви	Резерви за сопствен и акции	Ост. резерви					
Состојба на 1 јануари тековната деловна година	430.979	-	-	-	-	-	-	-	(51.930)	(63.816)	5.830	321.063
Промена во сметководствените политики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари тековната деловна година – исправено	430.979	-	-	-	-	-	-	-	(51.930)	(63.816)	5.830	321.063
Добивка или загуба за тековната деловна година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.709	11.709
Добивка или загуба за тековната деловна година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.709	11.709
Несопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	7.807	-	-	7.807
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	7.807	-	-	7.807
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.830	(5.830)	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати улоги од страна на сопствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изплата на дивиденда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.830	(5.830)	-
Состојба на 31 декември тековната деловна година	430.979	-	-	-	-	-	-	-	(44.123)	(57.986)	11.709	340.579

Белешките на страните 17 - 68 се составен дел на овие финансиски извештаи.

1. Општи информации

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје ("Друштвото") е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Македонија, основано на 4 октомври 2017 година, со што официјално започна со вршење на работи од областа на животното осигурување.

Како основач на Друштвото се јавува Триглав ИНТ ДОО Словенија со сопственост од 85.7% од акционерскиот капитал, односно 120.000 акции. Останатите 14.3%, односно 20.000 акции, се сопственост на Триглав Осигурување АД, Скопје. Крајна матична компанија е Заваровалница Триглав д.д. Словенија

Вкупниот број на издадени акции на Друштвото изнесува 140.000, со номинална вредност од 50 евра по акција.

Седиштето на Друштвото е регистрирано на булевар „8-ми Септември“ бр.18, кат 2 1000 Скопје.

Друштвото врши работи од областа на животното осигурување, односно е регистрирано во рамки на следниве класи на осигурување:

- Осигурување на живот (класа 19)
- Осигурувањето на живот во врска со удели во инвестициони фондови, кога осигуреникот го презема инвестициониот ризик (класа 21)
- Осигурување од последици на несреќен случај - незгода (класа 1)
- Здравствено осигурување кое не е покриено со задолжителното здравствено осигурување (класа 2)

На 31 декември 2024 година Друштвото има 51 вработени (2023: 45).

2. Управувачки тела

Начинот на управување на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје е според едностепен систем на управување.

Органи на Друштвото се:

- Собрание на акционери и
- Одбор на директори.

Органите на Друштвото дејствуваат во согласност со законите и останатите прописи, Статутот и интерните прописи за работење.

Членовите на Одборот на директори се прикажани во продолжение:

- Г-дин Тедо Дјекановиќ, МБА - Претседател на Одборот на директори;
- Г-ѓа Христина Џамбазовска Анастасов – Извршен член на Одборот на директори;
- Г-ѓа Вилма Учета Дузлевска - Неизвршен член на Одборот на директори;
- Г-дин Иван Сотошек, Неизвршен член на Одборот на директори;
- Г-дин Владимир Мишо Чеплак, Независен неизвршен член на Одборот на директори;
- Г-дин Ѓорѓи Јанчевски, Независен неизвршен член на Одборот на директори.

Во текот на 2024 година, Одборот на директори одржа десет (10) седници на кои беа разгледувани значајни прашања од делокругот на работењето на Друштвото. Одборот на директори разгледуваше и решаваше и за други работи од тековен карактер кои се во негова надлежност.

2. Управувачки тела (продолжение)

Акционерите ги остваруваат своите права преку Собранието на акционери. Во текот на 2024 година беа одржани 2 (две) седници на Собранието на акционери и тоа:

- Деветнаесеттата седница на Собранието на акционери - одржана на 21.05.2024 година и
- Дваесеттата седница на Собранието на акционери - одржана на 21.10.2024 година.

Во текот на февруари 2022 година Руската Федерација започна воена операција против Украина која се уште трае.

Тековната воена операција во Украина и поврзаните санкции насочени против Руската Федерација може да имаат влијание врз европските економии и на глобално ниво. Друштвото нема значајна директна изложеност кон Украина, Русија или Белорусија. Сепак, влијанието врз општата економска ситуација може да побара ревидирање на одредени претпоставки и проценки. Ова може да доведе до материјални корекции на сметководствената вредност на одредени средства и обврски во текот на следната финансиска година. Во оваа фаза, раководството не може со сигурност да го процени влијанието бидејќи настаните се менуваат на дневна основа.

Долгорочното влијание може да има ефект и на обемот на работењето, паричните текови и профитабилноста. Сепак, на датумот на овие финансиски извештаи Друштвото продолжува да ги исполнува своите обврски како што доспеваат и затоа продолжува да го применува принципот на континуитет како основа за изготвување на финансиските извештаи.

3. Вработени

На 31 декември 2024 година, Друштвото имаше 51 вработен (2023: 45). Гледано од аспект на временскиот период на вработување, 27 лица (2023: 18) се вработени на неопределено време, додека 24 лица се вработени на определено време (2023: 27).

4. Основа за изготвување

(а) Извештај за усогласеност

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва (Службен весник на Република Македонија број 28/2004 со измените 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 162/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018, 120/2018, 239/2018, 290/2020, 215/2021, 99/2022 и 272/24), како и со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија објавени во "Правилникот за водење сметководство" во Службен весник број 159/2009, 164/2010 и 107/2011 применлив од 1 јануари 2012 година, понатаму "Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси" објавен во Службен весник број 169/2010, 141/2013, 61/2016 и 107/2020, и се презентирани во согласност со "Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на Годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување" објавен во Службен весник број 5/2011, 41/2011, 64/2011, 187/2013, 61/2016, 170/2019 и 118/2022).

На 3 април 2024 година, донесен е нов Правилник за водење сметководство ("Службен весник" 75/2024) во кој се објавени Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) заклучно со 1 јануари 2023 година. Овој правилник ќе стапи во примена од 1 јануари 2025 година, освен МСФИ 9 Финансиски инструменти и МСФИ 17 Договори за осигурување кои ќе се применуваат од 1 јануари 2028 година. Друштвото не очекува материјално значајни промени во финансиските извештаи од примената на ажурираните стандарди на 1 јануари 2025 година.

4. Основа за изготвување (продолжение)

(а) Извештај за усогласеност (продолжение)

МСФИ 16 „Лизинг“ (МСФИ 16) - обезбедува сеопфатен модел за идентификација на договорите за наем и нивниот третман во финансиските извештаи и за наемодавателите и за наемопримачите. Друштвото смета дека примената на овој стандард нема материјално влијание на финансиските извештаи.

(б) Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени според историската вредност освен за:

- α. средствата расположливи-за-продажба и средствата за тргување кои што се мерат по објективна вредност.

(в) Функционална и презентациска валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (“МКД” или “денари”), кои се функционална и презентациска валута на Друштвото. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

(г) Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, Законот за супервизија на осигурувањето, и останатите пропишани законски и подзаконски акти од Агенцијата за супервизија на осигурувањето бара од раководството да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата, обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди.

Информациите во врска со расудувањата направени од раководството во примената на сметководствените стандарди кои имаат значително влијание на финансиските извештаи се прикажани во белешка 6.

(д) Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, коригирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута, и кои се мерат по објективна вредност, се превреднуваат во денари според курсот важечки на денот на определувањето на објективната вредност. Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во извештајот за сеопфатната добивка, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност, кои се признаваат директно во капиталот.

4. Основа за изготвување (продолжение)

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута кои се мерат по историска вредност се превреднуваат според курсот важечки на денот на трансакцијата.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра (ЕУР).

Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2023 и 2022 година беа како што следи:

	2024	2023
	МКД	МКД
1 ЕУР	61,4950	61,4950

5. Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики наведени подолу се конзистентно применети за сите периоди презентирани во овие финансиски извештаи.

(а) Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) неповолно влијае на осигуреникот. Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од специфицираните каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странски валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се менува во случај на нефинансиска променлива која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да предизвика Друштвото да плати значителни дополнителни користи. Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

(б) Договори за осигурување**(i) Признавање и мерење**

Општи договори за осигурување

Премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Бруто полисирана премија за осигурување на живот, односно бруто полисираната премија за дополнителните осигурувања кон осигурувањето на живот ги опфаќа сите износи на премија за осигурување кои се доспелани (врз основа на одредбите од договорот за осигурување) во тековниот пресметковен период во однос на сите активни договори за осигурување. Бруто полисираната премија за осигурување на живот, односно бруто полисираната премија за дополнителните осигурувања кон осигурувањето на живот, вклучува: еднократно платена премија по договори за осигурување кои влегле во сила во текот на пресметковниот период или рата на премија која доспеала за наплата во текот на пресметковниот период во случај кога согласно договорот за осигурување е договорено повеќекратно плаќање на премијата.

Пренесената премија за реосигурителот се признава како трошок во согласност со моделот на добиени услуги од реосигурителот во истиот сметководствен период, како и директно поврзаната премијата за соодветното осигурување.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(б) Договори за осигурување (продолжение)

(i) Признавање и мерење (продолжение)

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, коригиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

Штети

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработката на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во животното осигурување (во случај на откуп или доживување) се зголемува за оствареното профитно учество и трошоците за обработка на штетата.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на извештајот за финансиската состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветна маржа на внимателност.

Резервираните штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови..

Предвидените надомести од реосигурителот и проценетиот поврат се прикажани поединечно како средства. Надоместите од реосигурителот и останати надомести се проценуваат на ист начин како и пријавените штети.

(ii) Средства од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

(iii) Трошоци за стекнување

Трошоците настанати при стекнувањето на општите договори за осигурување ги вклучуваат директните трошоци, како што се провизиите за стекнување и трошоците поврзани со обработка на понуди и издавање на полиси, како и маркетинг трошоците. Трошоците за стекнување се признаваат како трошок во моментот на настанување.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(б) Договори за осигурување (продолжение)

(iv) Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

(в) Приходи

(i) Заработени премии од договори за осигурување

Сметководствените политики за признавање на приходите од договорите за осигурување се обелоденети во белешка 5 (б).

(ii) Приходи од провизии и надомести

Приходите од провизии и надомести претставуваат приходи добиени од реосигурителите врз основ на договорите за реосигурување и учество во добивката од делот за реосигурување.

Приходите од провизии и надомести се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши.

(iii) Приходи од вложувања

Приходите од вложувања се состојат од приходите од финансиски средства и истите се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Приходот од финансиски средства се состои од приходи од камати од должнички хартии од вредност, орочени депозити во банки, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, курсни разлики. Приходите од вложувања се признаваат во моментот на настанување користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

(г) Расходи од закупнини направени за оперативен наем

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во извештајот за сеопфатната добивка според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

(д) Користи за вработените

(i) Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на локалната законска регулатива и нема да има правни или изведени обврски за плаќање во иднина. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите.

Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во извештајот за сеопфатната добивка кога се пресметуваат.

(ii) Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(д) Користи за вработените (продолжение)

(iii) Останати долгорочни користи за вработените

Согласно македонската законска регулатива Друштвото исплаќа две просечни плати на вработените во моментот на заминување во пензија и јубилејни награди согласно критериумите утврдени во Општиот колективен договор. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

(f) Даноци

Трошокот за данок од добивка претставува збир на тековниот и одложениот данок од добивка. Согласно даночниот режим воспоставен во Република Македонија ("Сл. весник" бр.112 од 25.07.2014 година, 129/2015, 23/2016, 190/2016, 248/2018, 232/2019, 275/2019, 290/2020, 151/2021 и 199/23), Триглав Осигурување Живот АД, Скопје е подложен на данок на добивка. Стапката на данокот на добивка изнесува 10%, а даночен период за кој се утврдува данокот на добивка е календарската година. Даночната основа се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник. Даночната основа за пресметка на данокот се зголемува за износот на непризнаени расходи утврдени во "Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данок на добивка и спречување на двојното ослободување или двојното оданочување" и намален за износот на даночниот кредит.

Данокот на добивка во текот на годината се плаќа врз основа на месечни аконтации кои се пресметани врз основа на даночниот биланс за претходната година. На крајот на периодот на известување, се изготвува конечна пресметка на данокот на добивка за тековната година со која се врши порамнување на платените аконтации и конечната даночна обврска.

Законот за минимален глобален данок беше усвоен од Собранието на Република Северна Македонија и објавен во Службен весник на Република Северна Македонија на 3 јануари 2025 година. Со Законот е воведена минимална ефективна даночна стапка од 15%, применлива за групи на мултинационални компании и големи домашни групи со консолидирани годишни приходи што надминуваат 750 милиони евра, во 2 од последните 4 финансиски години. Овој закон се применува за фискалната година којашто започнува на 1 јануари 2024 година, односно првата година што подлежи на оданочување со минимален глобален данок е 2024 година. Првиот извештај „Пријавата на информации за дополнителниот данок“ за 2024 година треба да се достави до Управата за јавни приходи во рок од 18 месеци од крајот на првата фискална година и 15 месеци за годините потоа. За 2024 година, краен рок за поднесување на оваа пријава е 30 јуни 2026 година. Начинот на пресметување и наплата на квалификуваниот домашен дополнителен данок не е објавен до датумот на одобрување на овие финансиски извештаи, а треба да биде пропишан од Министерот за финансии до крајот на 2025 година. Соодветно, точните методи за пресметување и пријавување на дополнителниот данок, а кои важат за годината што завршува на 31 декември 2024 година, ќе бидат дополнително утврдени. Ефективната даночна стапка на Друштвото за годината која завршува на 31 декември 2024 година изнесува 19,02% (Белешка 21), поради што сегашната проценка на раководството на Друштвото е дека не би настанале дополнителни трошоци врз основа на Законот за минимален глобален данок.

Признавање на резервации за данок

Во случај на неизвесни обврски за данок, резервации се признаваат во согласност со Меѓународен сметководствен стандард 37 - Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства, прифатен во Република Македонија ("МСС 37").

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(е) Недвижности и опрема

(i) Признавање и мерење

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Купениот софтвер кој е интегрален дел од функционалноста на соодветната опрема се капитализира како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките на недвижностите и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите и опремата се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат нето како останати приходи во извештајот за сеопфатната добивка.

(ii) Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како трошоци како што настануваат.

(iii) Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата се признава во извештајот за сеопфатната добивка и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба. Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот период се како што следи:

	%
Опрема	10 - 25

Методот на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценува на секој датум на известување.

(ж) Нематеријални средства

(i) Сопствени средства

Нематеријалните средства набавени од Друштвото се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување.

(ii) Последователни издатоци

Последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корист вклучена во дел од нематеријалните средства. Сите останати издатоци се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како трошоци како што настануваат.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(ж) Нематеријални средства (продолжение)

(iii) Амортизација

Амортизацијата на нематеријалните средства се признава во извештајот за сеопфатната добивка и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба.

Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот период се како што следи:

	%
Софтвер	20

Методот на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценува на секој датум на известување.

Оштетување на нефинансиски средства

Раководството на Друштвото на редовна основа ја проверува сметководствената вредност на нетековните и нематеријалните средства. Доколку постојат индикации дека таквите средства се оштетени, надоместувачката вредност на средствата се пресметува со цел да се утврди оштетувањето. Кога евидентирано износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата.

(з) Финансиски средства

(i) Класификација

Финансиските средства се класифицираат во четири категории, зависно од целта за која биле стекнати. Четирите категории на финансиски средства се следните:

Финансиски средства чувани за тргување се финансиски средства кои што се стекнати со цел со истите да се тргува.

Вложувања чувани-до-достасаност се финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксен период на достасаност кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

Заемите и побарувања одобрени од Друштвото се недеривативни финансиски средства со фиксни или определени плаќања кои не котираат на активен пазар, со исклучок на финансиските средства кои се чуваат за тргување или се определени при почетното признавање како средства по објективна вредност преку добивка или загуба, или како расположливи за продажба. Со овие средства се обезбедуваат парични средства на клиентот и се разликуваат од оние кои се креираат со намера за остварување на профит на краток рок.

Вложувања расположливи-за-продажба се недериватни финансиски средства кои се класифицирани како расположливи за продажба или не се класифицирани како заеми и побарувања, вложувања кои се чуваат до доспевање, или финансиски средства според објективна вредност преку добивка или загуба. Хартии од вредност во оваа категорија се оние кои се наменети да се чуваат на неопределено време и може да се продадат доколку се појави потреба за ликвидност или одговор на промените во пазарните услови.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(3) Финансиски средства (продолжение)

(ii) Признавање

Друштвото почетно ги признава заемите и побарувањата, депозитите и обврските по заеми на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства и обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува странка на договорните одредби за инструментот.

(iii) Депризнавање

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Доколку на пренесените финансиски средства Друштвото оствари камата и истага ја задржи, каматата се признава како посебно средство или обврска.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирани, откажани или истечени.

(iv) Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиската состојба само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за сеопфатната добивка само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите за тргување.

(v) Мерење

Сите финансиски средства почетно се мерат по нивната набавна вредност која претставува нивна објективна вредност зголемена за трансакционите трошоци коишто претставуваат трошоци кои можат директно да се припишат на стекнувањето на финансиското средство, освен финансиските средства чувани за тргување.

Вложувањата чувани-до-достасаност и заемите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата, намалени за евентуалните загуби поради оштетување.

(s) Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти ги сочинуваат паричните средства во благајна, депозити по видување како и високоликвидните хартии од вредност со оригинален рок на достасаност помала од три месеци, кај кои постои незначителен ризик од промените во нивната објективна вредност.

Паричните средства и паричниот еквивалент се евидентираат во извештајот за финансиската состојба по амортизирана набавна вредност.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(и) Обезвреднување на средствата

(i) Недеривативни финансиски средства

На секој датум на известување финансиското средство кое не е по објективна вредност преку добивката и загубата се проценува за да се утврди дали има некој објективен доказ дека е обезвреднето. Финансиското средство се смета обезвреднето доколку постои објективен доказ дека се има случено настан на загуба после почетното признавање на средството, и дека настанот има негативен ефект на проценетите идни парични текови од тоа средство кои што можат да се проценат веродостојно.

Како објективен доказ дека финансиските средства (вклучувајќи ги и сопственичките хартии од вредност) се обезвреднети може да биде неисполнување на обврските или доцнење со плаќањата од страна на должникот, реструктурирање на износ од страна на Друштвото според услови кои Друштвото инаку не ги одобрува, индикации дека должникот банкротирал, негативни промени во платажната состојба на должниците или издавачите на Друштвото, економски услови кои кореспондираат со неисполнување на обврските или исчезнување на активниот пазар за хартии од вредност. Дополнително, за вложувања во сопственички инструменти, значителното или продолженото намалување на објективната вредност под неговата набавна вредност претставува објективен доказ дека средството е обезвреднето.

Заеми и побарувања

Друштвото издвојува загуби поради оштетување согласно *Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси* кој стапи на сила од 1 јануари 2011 година. Согласно овој правилник, Друштвото ги класификува сите поединечни побарувања по основ на премија за осигурување во категории во зависност од времето на доцнење на исполнување на обврските, сметано од денот на доспевање на побарувањето. Друштвото утврдува загуба поради обезвреднување со примена на проценти кои во зависност од деновите на доцнење во интервали се пропишани во правилникот. Барањата на овој правилник се применуваат проспективно од денот на стапување во сила на истиот.

Загуба поради обезвреднување на финансиските средства мерени по амортизирана набавна вредност (останатите побарувања на Друштвото) се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради обезвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на заеми и побарувањата. Каматата на обезвреднетите средства продолжува да се признава. Кога последователен настан (на пример плаќање на долгот од страна на должникот) предизвика намалување на износот на загубата поради обезвреднување, намалувањето на загубата поради обезвреднување се анулира преку добивката или загубата.

Финансиски средства расположливи за продажба

Загубите поради обезвреднување на финансиските средства расположливи за продажба се признаваат со рекласификација на загубите акумулирани во резервата за објективна вредност во капиталот. Кумулативната загуба која е рекласификувана од главницата во добивката или загубата е разликата помеѓу набавната вредност при стекнувањето нето од сите плаќања во однос на главницата и амортизацијата, и тековната објективна вредност, намалена за сите загуби поради обезвреднување претходно признаени во добивката или загубата. Промените во исправка на вредноста како резултат на временската вредност на парите се признаваат како компонента на приходи од камати.

Доколку во последователен период, загубата поради обезвреднување на расположливите-за-продажба должнички инструменти се намали, загубата се анулира низ добивката или загубата.

Сепак, секое последователно зголемување на објективната вредност на обезвреднети расположливи-за-продажба сопственички хартии од вредност се признава во останата сеопфатна добивка.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(и) Обезвреднување на средствата (продолжение)

(ii) Нефинансиски средства

Сметководствената вредност на нефинансиските средства на Друштвото, се проценуваат на секоја дата на која се сочинува извештајот за финансиската состојба за да се утврди дали постои индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. Доколку таква индикација постои се проценува надоместувачкиот износ на средството.

Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместувачки износ. Единица која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува, којашто генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради обезвреднување се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка.

Загубите поради обезвреднување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат на средствата во единиците (група на единици) на пропорционална основа.

Надоместувачкиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголемата од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради обезвреднување признаена во минати периоди се проценува на секоја дата на изготвување на извештајот за финансиската состојба заради утврдување на индикации дека загубата е намалена или можеби веќе не постои. Загубата поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во проценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ.

(j) Резервирања

Резервирање се признава во извештајот за финансиската состојба кога Друштвото како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Друштвото за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците специфични за обврската.

Резервирањата за неповолни договори се признава кога очекуваните користи кои произлегуваат од договорот се пониски од неизбежните трошоци за извршување на обврските по договорот. Резервирањето се мери по пониската сегашна вредност на очекуваните трошоци за прекинување на договорот и очекуваните нето трошоци од продолжување со работењето по договорот. Пред да го утврди резервирањето Друштвото признава, доколку има загуба поради обезвреднување на средствата поврзано со тој договор.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(к) Акционерски капитал

(i) Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Дополнителните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

(ii) Откуп на сопствени акции

Кога Друштвото откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како промени во капиталот. Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат одбитна ставка од вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продадени, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот, и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премии од акции.

(iii) Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

(л) Известување по сегменти

Оперативен сегмент е компонента на Друштвото вклучена во деловни активности од кои може да заработува приходи и да прави расходи, вклучувајќи приходи и расходи поврзани со трансакции со било кои компоненти на Друштвото. Оперативните резултати на оперативните сегменти на Друштвото редовно се прегледуваат од страна на Одборот на директори на Друштвото со цел за донесување на одлуки во врска со алокација на ресурсите на сегментот и оценување на нивната успешност, и за кои се расположливи дискрециони финансиски информации. Друштвото има само еден известувачки сегмент.

6. Сметководствени проценки и расудувања

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

а. Клучни извори на несигурност во проценките

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување. Во белешката 7 се обелоденети факторите на ризик кои произлегуваат од овие договори.

Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на неподмирени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска.

Општи договори за осигурување

На датумот на извештајот за финансиската состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно. Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации.

Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови.

Проценката на настанатите, но сепак непријавени штети ("ИБНР") генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на пријавените штети, за кои што Друштвото располага со повеќе информации. ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.

Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги во предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од проценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. Проценките по поодделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации.

Потешкотиите при проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување;
- Различна сложеност на штетите;
- Разлики во тежината на секоја штета;
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите.

6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(i) Клучни извори на несигурност во оценките (продолжение)

Општи договори за осигурување (продолжение)

Значајни одолговлекувања може да постојат од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така да не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на извештајот за финансиската состојба.

Вредноста на резервите за настанати штети се проценуваат со примена на статистички методи. Овие методи го екстраполираат развојот на платените и настанати штети, просечниот трошок по штета и конечниот број на штети за секоја година во која се случуваат несреќите, врз основа на набљудувањата на развојот во претходните години и очекуваните коефициенти на штети.

Клучниот статистички метод кој ќе се применува е методот на верижно скалило - (Chain Ladder method) кој користи историски податоци за проценување на очекуваниот исход на платените и настанати штети.

Примената на историски податоци подразбира дека начинот на развој на штетите ќе се повторува и во иднина. Поради тоа што ова не е секогаш така, методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може да бидат:

- Економски, правни, политички и социјални трендови (кои резултираат со, на пример разлики во очекуваното ниво на инфлација);
- Промена во портфолиото на договорите за осигурување;
- Влијанието на големите загуби.

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на кратки рокови, најчесто за период од една година, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурани настани за времетраењето на договорот.

Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сеуште непријавени штети.

Претпоставки

Клучна претпоставка при оценките на Друштвото е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз оценките се користи расудување.

Математичка резерва

Математичката резерва се издвојува во висина на сегашната вредност на проценетите идни обврски на Друштвото кои произлегуваат од договорите за осигурување, намалени за сегашната вредност на идните премии кои треба да се платат врз основа на тие договори. Математичката резерва се пресметува со користење на соодветни актуарски проценки, при тоа земајќи ги предвид сите идни обврски на Друштвото кои произлегуваат од договорите за осигурување, вклучувајќи го и следново:

- Гарантирани плаќања на кои осигурениците имаат право;
- Бонуси на кои осигуреникот има право, поединечно или заедно со други осигуреници, без оглед на видот на бонусот;
- Сите права кои осигуреникот може да ги избере врз основа на договорите за осигурување;
- Трошоци, вклучувајќи и провизии.

6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(i) Клучни извори на несигурност во оценките (продолжение)

Општи договори за осигурување (продолжение)

При одбирање на методите за актуарска проценка, треба да се имаат предвид методите за проценка на средствата кои ја покриваат математичката резерва што ги применува Друштвото.

Математичката резерва се пресметува за секој договор за осигурување поединечно. Соодветни генерализации можат единствено да се применуваат кога е очигледно дека резултатот кој произлегува од нив ќе биде приближно ист како и оној од поединечната пресметка.

Кога врз основа на договорот за осигурување, осигуреникот има право на исплата на откупната вредност на полисата, математичката резерва издвоена врз основа на договорот за осигурување, не смее да биде под откупната вредност на полисата.

(ii) Клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото

Одредени клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото се презентирани подолу.

Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот).

Класификација на финансиските средства и обврски

Сметководствените политики на Друштвото овозможуваат финансиските средства и обврски да бидат класификувани во одредени категории, во зависност од условите:

При класификацијата на одредено средство како чувано-до-достасаност, Друштвото има позитивна намера и способност за задржување на истото до рокот на достасаност, како што е презентирано во сметководствените политики во белешка 5.

(iii) Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, загубата за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2024 година и 31 декември 2023 година се презентирани во табелата подолу.

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)
(iii) **Анализа на сензитивност**

За годината завршена на 31 декември 2023 година:

Во илјади денари	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност/ гарантен фонд	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	6.459	321.692	184.485	174%	-
2% зголемување на приносот од вложувања	7.066	322.299	184.485	175%	0,33%
2% намалување на приносот од вложувања	5.852	321.086	184.485	174%	-0,33%
5% зголемување на настанати штети	1.111	316.344	184.485	171%	-2,90%
5% намалување на настанати штети	11.807	327.041	184.485	177%	2,90%
2% зголемување на вкупните трошоци	3.320	318.553	184.485	173%	-1,70%
2% намалување на вкупните трошоци	9.598	324.832	184.485	176%	1,70%
1% зголемување на курсот на МКД во однос на ЕУР	15.604	330.837	184.485	179%	4,96%
1% намалување на курсот на МКД во однос на ЕУР	(2.686)	312.547	184.485	169%	-4,96%

За годината завршена на 31 декември 2024 година:

Во илјади денари	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност/ гарантен фонд	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	11.709	340.579	184.485	185%	-
2% зголемување на приносот од вложувања	12.868	341.737	184.485	185%	0,63%
2% намалување на приносот од вложувања	10.550	339.420	184.485	184%	-0,63%
5% зголемување на настанати штети	3.137	332.007	184.485	180%	-4,65%
5% намалување на настанати штети	20.281	349.151	184.485	189%	4,65%
2% зголемување на вкупните трошоци	7.401	336.271	184.485	182%	-2,34%
2% намалување на вкупните трошоци	16.017	344.887	184.485	187%	2,34%
1% зголемување на курсот на МКД во однос на ЕУР	23.855	352.725	184.485	191%	6,58%
1% намалување на курсот на МКД во однос на ЕУР	(437)	328.433	184.485	178%	-6,58%

6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(iii) *Анализа на сензитивност (продолжение)*

Резултатите од сите симулации покажуваат добро ниво на капитализираност на Друштвото. Најзначајно влијание врз загубата за годината, капиталот и коефициентот на покриеност има промената на девизниот курс.

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелите погоре се подготвени со примена на детерминистички пристап, така да не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблиите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли. Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредена варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик

Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

Стратегија за запишување на полиси за осигурување

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегија за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото планира да склучува комбинација од пропорционални и не пропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста. Најголем дел од договорите за реосигурување се темелат на пропорција од делот со задржувачки лимити кои варираат по вид на осигурување. Исто така, Друштвото планира да купува и факултативно реосигурување во одредени специфични случаи.

Факултативните договори мора претходно да бидат посебно одобрени и трошоците по нив редовно се следат.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Стратегија за реосигурување (продолжение)

Договорите за реосигурување содржат кредитен ризик и таквите средства повратени од реосигурителите, се искажуваат по утврдување на загуба за оштетување како резултат на настанато признаено средство. Друштвото редовно ја следи финансиската состојба на реосигурителите и периодично ги проверува договорите со реосигурителите. Раководството на Друштвото ги определува минималните безбедносни критериуми за прифатливо реосигурување и следи дали при склучувањето на договорите за реосигурување истите се запазени. Исто така, раководството на Друштвото редовно ја следи успешноста на програмата за реосигурување. Кредитниот ризик на реосигурувањето е подетално објаснет подолу во оваа белешка.

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива, Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничките резерви. На 31 декември 2024 година, дел од вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат 655.227 илјади МКД (2023: 520.246 илјади МКД). Овие средства се состојат од банкарски сметки и депозити во банки, заеми по полиси за осигурување на живот како и државни обврзници.

Во илјади денари

	2024	2023
Средства		
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	40	17
Депозити во банки	117.994	62.000
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ - државни обврзници	519.297	422.268
Акции издадени врз основа на одобрение на Комисијата за хартии од вредност - сопственички хартии од вредност	-	-
Вложувања во инвестициони фондови	-	-
Вложувања во долгорочни обврзници и хартии од вредност чиј издавач е странски правен субјект од Земја членка на ЕУ	-	-
Друг вид вложувања согласно правилата на АСО	17.896	35.961
Вкупно вложени средства од техничките резерви	655.227	520.246
Обврски (математички и технички резерви)		
Бруто резерви по договори за осигурување	605.848	476.891
Дел за реосигурителот	-	-
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	605.848	476.891
Усогласеност на средствата и обврските	49.379	43.355

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Концентрација на ризикот од осигурување

Главен аспект на ризикот од осигурување со кој се соочува Друштвото е концентрацијата на ризик која може да постои доколку се случи одреден штетен настан кој би можел значително да влијае врз обврските на Друштвото. Ова може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали, но поврзани договори кои би можеле да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што се природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи или територии.

а. Географска и секторска концентрација

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

б. Концентрација од многу сериозни, ретки настани

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото управува со овие ризици на следните начини:

Првенствено ризикот се управува преку склучување на соодветни договори за осигурување. Агентите за осигурување не смеат да склучат договор доколку очекуваните добивки не се пропорционални на ризикот.

Како второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за реосигурување. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

Финансиски ризик

Друштвото со 31 декември 2024 година не е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства и финансиските обврски. Финансискиот ризик ги опфаќа ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

(i) Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања (орочени депозити и должнички хартии од вредност).

Според раководството на Друштвото должничките финансиски средства не се изложени на каматен ризик, со оглед на фактот дека најголем дел од нив се со фиксна камата (државни записи и обврзници).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматносни. Финансиските средства на Друштвото се прикажани во табелата подолу:

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)
Финансиски ризик (продолжение)
(I) Каматен ризик (продолжение)

За годината завршена на 31 декември 2024 година:

Во илјади денари	Белешка	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматно-носни	
				До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години од 5 години	Повеќе од 5 години		
Средства										
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	24А	671.235	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	24Б	29.544	-	-	659	9	41.916	611.502	17.149	-
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање			-	-	-	-	3.284	26.260	-	-
Финансиски вложувања за тргување			-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)		227.743	-	-	-	-	-	-	227.743	-
Депозити, заеми и останати пасивни	24В	170.743	-	13.934	12.000	123.779	18.178	-	2.852	-
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства		5.835	-	-	-	-	-	-	5.835	-
Побарувања од непосредни работи на осигурување	25	49.007	-	-	-	-	-	-	49.007	-
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување			-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	26/27	9.319	-	-	-	-	-	-	9.319	-
Парични средства и останати парични еквиваленти	29Б	17.368	-	-	-	-	-	-	17.368	-
Активни временски разграничувања	30	24.920	-	-	-	-	-	-	24.920	-
Вкупно средства		1.205.714	-	13.934	12.659	123.788	63.378	637.762	354.193	-
Обврски										
Бруто технички резерви	33	(605.848)	-	-	-	-	-	-	(605.848)	-
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	33	(227.743)	-	-	-	-	-	-	(227.743)	-
Останати резерви	34	(1.154)	-	-	-	-	-	-	(1.154)	-
Одложени и тековни даночни обврски	38	(3.514)	-	-	-	-	-	-	(3.514)	-
Обврски од непосредни работи на осигурување		(20)	-	-	-	-	-	-	(20)	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување		(425)	-	-	-	-	-	-	(425)	-
Останати обврски	39	(81.010)	-	-	-	(41.644)	-	-	(39.366)	-
Пасивни временски разграничувања	40	(1.764)	-	-	-	-	-	-	(1.764)	-
Вкупно обврски		(921.478)	-	-	-	(41.644)	-	-	(879.834)	-
Неусогласеност на средствата и обврските		284.236	-	13.934	12.659	82.144	63.378	637.762	(525.641)	-

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба што би била признаена доколку договорната странка не ги исполни договорените обврски. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

Финансиски инструменти

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај финансиските инструменти во однос на можната ненаплатливост од другите странки.

Сепак земајќи во предвид дека најголемиот дел од вложувањата на Друштвото се во државни записи, државни обврзници и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се повратат. Друштвото редовно ја анализира наплатливоста на дадените заеми и доколку е потребно, одредува соодветна исправка на вредноста.

Финансиски средства

Во илјади денари	2024	2023
Орочени депозити		
- во денари	138.852	128.375
- во девизи	13.994	6.000
Аванси по основ на полиси		
- во денари	-	-
- во девизи	17.897	35.961
Државни обврзници издадени од РМ		
- во денари	200.526	207.030
- во девизи	483.104	355.283
Корпоративни обврзници издадени од друштва со седиште во РМ		
- во денари	-	-
- во девизи	-	6.209
Акции, удели и останати сопственички инструменти		
- во денари	17.149	1.816
- во девизи	-	-
Парични средства во банки		
- во денари	16.670	4.092
- во девизи	698	-
Акции и удели во инвестициски фондови		
- во денари	-	4.103
- во девизи	-	-
Финансиски вложувања каде осигуреникот го превзема ризикот (договори за осигурување)		
- во денари	227.743	105.972
- во девизи	-	-
ВКУПНО БРУТО ИЗНОС	1.116.633	854.841
Исправка на вредноста		
ВКУПНО	1.116.633	854.841

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик (продолжение)

Анализа на максимална изложеност на кредитен ризик

	Побарувања од непосредни работи од осигурување		Вложувања чувани до достасување		Вложувања расположливи за продажба		Орочени депозити, дадени заеми и останати пласмани		Парични средства и паричен еквивалент	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Во илјади денари										
Сметководствена вредност на побарувања за кои Друштвото има издвоено исправка на вредноста	5.506	7.373	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на побарувањата	(2.099)	(2.585)	-	-	-	-	-	-	-	-
Сметководствена вредност на побарувањата намалени за исправка на вредноста	3.407	4.788	-	-	-	-	-	-	-	-
Сметководствена вредност на достасани побарувања за кои Друштвото нема издвоено исправка на вредноста	45.600	24.054	-	-	-	-	-	-	-	-
Старосна структура на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста										
до 3 месеци	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
од 3 месеци до 1 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
над 12 месеци	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Недостасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста	45.600	24.054	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста	-	-	29.544	29.671	671.235	540.667	170.743	170.336	17.368	4.092
Вкупна исправка на вредноста	51.106	31.427	29.544	29.671	671.235	540.667	170.743	170.336	17.368	4.092
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалени за исправката на вредноста	48.007	28.842	29.544	29.671	671.235	540.667	170.743	170.336	17.368	4.092

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iii) Валутен ризик

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви, Друштвото претежно има средства и обврски во евра. Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути. За годината завршена на 31 декември 2024 година:

Во илјади денари	МКД	ЕУР	УСД	Останати странски валути	Вкупно
Средства					
Финансиски вложувања во друштва во група					
- подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети					
Финансиски вложувања расположливи за продажба	203.581	467.654	-	-	671.235
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	14.094	15.450	-	-	29.544
Финансиски вложувања за тргување	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го презема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	227.743	-	-	-	227.743
Депозити, заеми и останати пласмани	138.852	31.891	-	-	170.743
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	3.857	1.978	-	-	5.835
Побарувања од непосредни работи на осигурување	-	49.007	-	-	49.007
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	-	-	-	-
Останати побарувања	9.319	-	-	-	9.319
Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал	-	-	-	-	-
Парични средства и останати парични еквиваленти	16.670	698	-	-	17.368
Активни временски разграничувања	24.920	-	-	-	24.920
Вкупно средства	639.036	566.678	-	-	1.205.714
Обврски					
Бруто технички резерви	-	(605.848)	-	-	(605.848)
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го презема инвестицискиот ризик	(227.743)	-	-	-	(227.743)
Останати резерви	(1.154)	-	-	-	(1.154)
Одложени и тековни даночни обврски	(3.514)	-	-	-	(3.514)
Обврски од непосредни работи на осигурување	(20)	-	-	-	(20)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	-	(425)	-	-	(425)
Останати обврски	(39.366)	(41.644)	-	-	(81.010)
Пасивни временски разграничувања	(1.764)	-	-	-	(1.764)
Вкупно обврски	(273.561)	(647.917)	-	-	(921.478)
Нето вредност	365.475	(81.239)	-	-	284.236

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iii) Валутен ризик

За годината завршена на 31 декември 2023 година:

Во илјади денари	МКД	ЕУР	УСД	Останати странски валути	Вкупно
Средства					
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	194.751	345.916	-	-	540.667
Финансиски вложувања тргување	4.103	-	-	-	4.103
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	14.094	15.577	-	-	29.671
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	105.972	-	-	-	105.972
Депозити, заеми и останати пласмани	128.375	41.961	-	-	170.336
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	3.723	2.110	-	-	5.833
Побарувања од непосредни работи на осигурување	-	28.842	-	-	28.842
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	-	-	-	-
Останати побарувања	11.506	-	-	-	11.506
Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал	-	-	-	-	-
Парични средства и останати парични еквиваленти	4.092	-	-	-	4.092
Активни временски разграничувања	28.746	-	-	-	28.746
Вкупно средства	495.362	434.406	-	-	929.768
Обврски					
Бруто технички резерви	-	(479.585)	-	-	(479.585)
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	(105.972)	-	-	-	(105.972)
Останати резерви	(957)	-	-	-	(957)
Одложени и тековни даночни обврски	(891)	-	-	-	(891)
Обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	-	(522)	-	-	(522)
Останати обврски	(16.593)	-	-	-	(16.593)
Пасивни временски разграничувања	(12.340)	-	-	-	(12.340)
Вкупно обврски	(136.753)	(480.107)	-	-	(616.860)
Нето вредност	358.609	(45.701)	-	-	312.908

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која се спроведува со: планирање на тековните и можните одливи на парични средства и соодветни приливи на истите; редовна контрола на ликвидноста и усвојување на соодветни мерки за спречување или отстранување на причините за неликвидност. Како дел од политиката за управување со ликвидноста Друштвото одржува портфолио на високо ликвидни средства.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој ликвидните средства на осигурителното друштво кое се занимава со животно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да бидат барем еднакви на доспеаните обврски и обврските кои наскоро ќе доспеат.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)
Финансиски ризик (продолжение)

(iv) **Ризик на ликвидност (продолжение)**

- **Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски**

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

За годината завршена на 31 декември 2024 година е како што следи:

Во илјади денари	До 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Вкупно
Средства				
Финансиски вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-	-	-
Финансиски вложувања во друштва на група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	668	41.916	628.651	671.235
Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-
Финансиски вложувања за тргување	-	3.284	26.260	29.544
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	4.820	160.293	62.630	227.743
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	152.523	18.220	-	170.743
Депозити, заеми и останати пласмани	-	-	-	-
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	550	197	5.088	5.835
Одложени и тековни даночни средства	49.007	-	-	49.007
Побарувања од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	-	-	-
Останати побарувања	9.319	-	-	9.319
Побарувања по основ на залишан, а неуплатен капитал	-	-	-	-
Парични средства и останати парични еквиваленти	17.368	-	-	17.368
Активни временски разграничувања	24.920	-	-	24.920
Вкупно средства	259.175	223.910	722.629	1.205.714
Обврски				
Бруто технички резерви	(152.398)	(110.572)	(342.878)	(605.848)
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	(4.820)	(160.293)	(62.630)	(227.743)
Останати резерви	(1.065)	(20)	(69)	(1.154)
Одложени и тековни даночни обврски	(3.132)	-	(382)	(3.514)
Обврски од непосредни работи на осигурување	(20)	-	-	(20)
Обврски од работи на осигурување	(425)	-	-	(425)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	(81.010)	-	-	(81.010)
Останати обврски	(1.764)	-	-	(1.764)
Пасивни временски разграничувања	-	-	-	-
Вкупно обврски	(244.634)	(270.885)	(405.959)	(921.478)
Неусогласеност на средствата и обврските	14.541	(46.975)	316.670	284.236

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

За годината завршена на 31 декември 2023 година е како што следи:

Во илјади денари	До 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Вкупно
Средства				
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	8.032	43.075	489.560	540.667
Финансиски вложувања за тргување	4.103	-	-	4.103
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	-	3.174	26.497	29.671
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го презема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	1.048	79.014	25.910	105.972
Депозити, заеми и останати пласмани	43.850	126.486	-	170.336
Дел за осигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	16	189	5.628	5.833
Побарувања од непосредни работи на осигурување	28.842	-	-	28.842
Побарувања од работи на осигурување и реосигурување	-	-	-	-
Останати побарувања	11.506	-	-	11.506
Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал	-	-	-	-
Парични средства и останати парични еквиваленти	4.092	-	-	4.092
Активни временски разграничувања	28.746	-	-	28.746
Вкупно средства	130.234	251.939	547.595	929.768
Обврски				
Бруто технички резерви	(145.746)	(84.925)	(248.920)	(479.585)
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го презема инвестицискиот ризик	(1.048)	(79.014)	(25.910)	(105.972)
Останати резерви	(832)	(125)	-	(957)
Одложени и тековни даночни обврски	(891)	-	-	(891)
Обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-
Обврски од работи на осигурување и реосигурување	(522)	-	-	(522)
Останати обврски	(16.593)	-	-	(16.593)
Пасивни временски разграничувања	(12.340)	-	-	(12.340)
Вкупно обврски	(177.966)	(164.064)	(274.830)	(616.860)
Неусогласеност на средствата и обврските	(47.732)	87.875	272.765	312.908

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Управување со ризикот од капитал

Висината на **потребниот регулаторен капитал** е дефиниран во Законот за супервизија на осигурувањето, и истиот зависи од:

- Маргината на солвентност,
- Гарантниот фонд,
- Законските резерви.

Маргината на солвентност и гарантниот фонд претставуваат клучни „бенчмаркови“ кои, согласно законот, обезбедуваат друштвото за осигурување во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши работи на осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршењето на тие работи.

Регулаторниот капиталот на друштвото за осигурување кое врши работи на животно осигурување, во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на **маргината на солвентност** на друштвото за осигурување.

Покрај со маргината на солвентност, регулаторниот капитал на друштвото за осигурување е лимитиран и преку **гарантниот фонд**. Имено, согласно член 15 од ЗСО, друштвото за осигурување мора да го одржува својот акционерски капитал најмалку во висина на гарантниот фонд. За друштво кое врши работи на осигурување во сите класи на осигурување во групата на неживотно осигурување, гарантниот фонд не смее да биде понизок од 3 милиони евра или од една третина од потребната маргина на солвентност, во зависност од тоа кој износ е повисок.

Законот за супервизија на осигурувањето (ЗСО), на основа на одредбите на Солвентност I директивата, капиталот наменет за исполнување на обврските и совладување на ризиците на кои Друштвото е изложено во текот на своето работење го дели на основен и дополнителен капитал.

Основниот капитал се состои од:

- уплатен акционерски капитал (со исклучок на кумулативните приоритетни акции);
- резерви на друштвото (законски и статутарни), кои не произлегуваат од договорите за осигурување;
- пренесена нераспределена добивка;
- нераспределена добивка од тековната година (по одбивање на даноците и другите придонеси, како и дивидендата предвидена за исплата), доколку износот на добивка е потврдено од овластен ревизор.

При пресметка на основниот капиталот на друштвото за осигурување следниве ставки се сметаат за одбивни:

- сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување;
- долгорочни нематеријални средства;
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година и
- други потенцијални обврски кои друштвото за осигурување има обврска да ги прикаже во вонбилансна евиденција.

Дополнителниот капитал се состои од:

- уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;
- субординирани должнички инструменти;
- хартии од вредност со неопределен рок на доспевање.

При пресметка на капиталот на друштвото за осигурување, дополнителниот капитал се зема предвид само во износ не повеќе од 50% од основниот капитал.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**Управување со ризикот од капитал (продолжение)**

При пресметка на капиталот на друштвото за осигурување, износот на основниот и дополнителниот капитал се намалува за следниве ставки:

- вложувања на друштвото за осигурување во акции или субординирани должнички инструменти издадени од друго друштво за осигурување или друга финансиска институција кај кои друштвото за осигурување има удел од повеќе од 10%;
- вложувања на друштво за осигурување во акции или субординирани должнички инструменти, издадени од друштва за осигурување или финансиски институции освен оние наведени во точка 1, кои се во износ поголем од 10% од капиталот на друштвото за осигурување пресметан пред одбивање на ставките наведени во точка 1.

Подолу е презентирана пресметката на вкупниот регулаторен капитал и односот со маргината на солвентност и гарантниот фонд на Друштвото на 31 декември 2024 година и 31 декември 2023 година. Друштвото е во согласност со пропишаните барања на 31 декември 2024 година.

Во илјади денари

Основен капитал

	2024	2023
Уплатен акционерски капитал	430.979	430.979
Законски и статутарни резерви	-	-
Нераспоредена добивка	-	-
Откупени сопствени акции (-)	-	-
Нематеријални средства (-)	(101)	(135)
Акумулирана и тековна загуба (-)	(57.986)	(63.816)
Нереализирана загуба од финансиски инструменти расположливи за продажба мерени по објективна вредност (-)	(58.086)	(61.512)

Дополнителен капитал

Нереализирана добивка од ревалоризацијата на финансиски инструменти расположливи за продажба, мерени по објективна вредност

	7.248	3.050
Вкупно капитал	322.054	308.566
Маргина на солвентност	76.596	57.109
Гарантен фонд (3.000.000 еур)	184.485	184.485
Вишок на капиталот над маргината на солвентност	245.458	251.457
Вишок на капиталот над гарантниот фонд	137.569	124.081

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Подолу е презентирана пресметката на вложувањата на средствата од капиталот, односно на средствата кои не ги покриваат техничките/математичката резерва. Ваквата поделба е извршена не поради тоа што вложувањата на Друштвото не ги исполнуваат условите да бидат карактеризирани како средства кои ги покриваат техничките/математичката резерва, туку заради прикажување на финансиските инструменти кои се вложени, а потекнуваат од сопствените средства на Друштвото.

Во илјади денари

Капитал

А. ВКУПНИ ВЛОЖУВАЊА НА СРЕДСТВАТА КОИ НЕ ГИ ПОКРИВААТ ТЕХНИЧКИТЕ/МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА

2024

2023

281.267

228.624

I. ЗЕМЛИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ (кои служат за вршење на дејност и кои не служат за вршење на дејност)

47.605

-

II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ

II.1. Акции, удели и останати сопственички инструменти во друштва во група -- подружници

-

-

II.2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници

-

-

II.3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва

-

-

II.4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва

-

-

II.5. Останати финансиски вложувања во друштва во група -- подружници

-

-

II.6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва

-

-

II.7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети

-

-

III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

233.662

228.624

III.1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување

17.377

17.268

III.2. Финансиски вложувања расположливи за продажба

164.105

130.803

1. Должнички хартии од вредност

146.956

128.987

2. Акции, удели и останати сопственички инструменти

17.149

1.816

3. Акции и удели во инвестициски фондови

-

-

III.3. Финансиски вложувања за тргување

-

4.103

1. Должнички хартии од вредност

-

-

2. Акции, удели и останати сопственички инструменти

-

-

3. Акции и удели во инвестициски фондови

-

4.103

III.4. Депозити, заеми и останати пласмани

52.180

76.450

1. Дадени депозити

34.852

72.375

2. Заеми обезбедени со хипотека

-

-

3. Останати заеми

-

-

4. Останати пласмани

17.328

4.075

III.5. Деривативни финансиски инструменти

-

-

IV. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)

-

-

Б. КАПИТАЛ

(позиција V од образецот за Пресметка на капитал (КС))

322.054

308.566

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

8. Објективна вредност

Табелата ја прикажува класификацијата на секоја класа на финансиски средства и обврски на Друштвото и нивната објективна вредност:

2024 година		Белешка	Кредити и побарувања	Чувани до достасаност	Расположливи за продажба	Финансиски вложувања за тргување	Останата амортизирана вредност	Вкупна сметководствена вредност	Објективна вредност
<i>Во илјади денари</i>									
	Финансиски вложувања расположливи за продажба	26А	-	29.544	671.235	-	-	671.235	671.235
	Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување		-	-	-	-	-	29.544	29.544
	Финансиски вложувања за тргување		-	-	-	-	-	-	-
	Депозити, заеми и останати пласмани	26Б, 26В	170.743	-	-	-	-	170.743	170.743
	Финансиски вложувања кај кој осигуреникот го презема ризикот		-	-	-	227.743	-	227.743	227.743
	Деп за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	27	-	-	-	-	-	-	-
	Побарувања од непосредни работи на осигурување	28	49.007	-	-	-	-	49.007	49.007
	Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		-	-	-	-	-	-	-
	Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал		-	-	-	-	-	-	-
	Останати побарувања	29	9.319	-	-	-	-	9.319	9.319
	Парични средства и останати парични еквиваленти	31Б	17.368	-	-	-	-	17.368	17.368
	Вкупно средства по објективна вредност		246.437	29.544	671.235	227.743	-	1.174.959	1.174.959
	Обврски од непосредни работи на осигурување	40	20	-	-	-	-	20	20
	Обврски по основ на премии за соосигурување и реосигурување		425	-	-	-	-	425	425
	Останати обврски	41	81.010	-	-	-	-	81.010	81.010
	Вкупно обврски по објективна вредност		81.455	-	-	-	-	81.455	81.455

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

8. Објективна вредност (продолжение)

2023 година		Белешка	Кредити и побарувања	Чувани до достапност	Расположливи за продажба	Финансиски вложувања за тргување	Останата амортизирана вредност	Вкупна сметководствена вредност	Објективна вредност
	Во илјади денари								
	Финансиски вложувања расположливи за продажба	26А	-	29.671	540.667	-	-	540.667	540.66
	Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување		-	-	-	-	-	29.671	29.67
	Финансиски вложувања за тргување		-	-	-	4.103	-	4.103	4.10
	Депозити, заеми и останати пласмани	26Б, 26В	170.336	-	-	-	-	170.336	170.33
	Финансиски вложувања кај кој осигуреникот го презема ризикот		-	-	-	105.972	-	105.972	105.97
	Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	27	-	-	-	-	-	-	-
	Побарувања од непосредни работи на осигурување	28	28.842	-	-	-	-	28.842	28.84
	Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		-	-	-	-	-	-	-
	Останати побарувања	29	11.506	-	-	-	-	11.506	11.50
	Парични средства и останати парични еквиваленти	31Б	4.092	-	-	-	-	4.092	4.09
	Вкупно средства по објективна вредност		214.776	29.671	540.667	110.075	-	895.189	895.18
	Обврски од непосредни работи на осигурување	40	-	-	-	-	-	-	-
	Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување		522	-	-	-	-	522	52
	Останати обврски	41	16.593	-	-	-	-	16.593	16.59
	Вкупно обврски по објективна вредност		17.115	-	-	-	-	17.115	17.11

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

9. Премии

Анализа на остварени премии со состојба 31 декември 2024 година:

Во илјади денари	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигурителите и соосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите и соосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
Осигурување на живот	478.216	-	-	-	476.800
Дополнително осигурување од незгода	3.660	-	(1.416)	-	3.660
Дополнително осигурување од тешки болести	2.152	(20)	-	-	2.131
Осигурување каде осигуреникот го презема ризикот од вложувања	108.097	-	-	-	108.097
Вкупно премии	592.125	(20)	(1.416)	-	590.689

Анализа на остварени премии со состојба 31 декември 2023 година:

Во илјади денари	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигурителите и соосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите и соосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
Осигурување на живот	390.841	-	-	-	388.407
Дополнително осигурување од незгода	3.530	(73)	(2.434)	-	3.457
Дополнително осигурување од тешки болести	2.143	(34)	-	-	2.109
Осигурување каде осигуреникот го презема ризикот од вложувања	53.877	-	-	-	53.877
Вкупно премии	450.391	(107)	(2.434)	-	447.850

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

10. Приходи од вложувања

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
Приходи од камати:		
Депозити и останати пласмани	4.742	4.676
Вложувања кои се чуваат до доспевање	1.261	1.256
Вложувања расположливи за продажба	27.857	17.221
Позитивни курсни разлики	14	84
Реализирани добивки од продажба на вложувања	444	304
Нереализирани добивки од вреднувања на вложувања	23.447	6.633
Останати приходи од вложувања	176	164
	57.941	30.338

11. Останати осигурително технички приходи

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
Приходи од провизии од реосигурување	262	171
	262	171

12. Останати приходи

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
Позитивни курсни разлики на девизни обврски	-	-
Останати приходи	2.257	5.326
	2.257	5.326

13. Настанати штети и користи

Анализа на настанати штети со состојба 31 декември 2024 година:

<i>Во илјади денари</i>	Вкупно исплатени штети	Промени во резервите за штети	Учество на реосигурител ите во настанатите штети и користи	Учество на реосигурители те во промени во резервите за штети	Нето
Осигурување на живот	172.537	(2.583)	(1.057)	-	168.917
Дополнително осигурување	1.810	714	-	-	2.524
Вкупно	174.347	(1.849)	(1.057)	-	171.441

Анализа на настанати штети со состојба 31 декември 2023 година:

<i>Во илјади денари</i>	Вкупно исплатени штети	Промени во резервит е за штети	Учество на реосигурител ите во настанатите штети и користи	Учество на реосигурители те во промени во резервите за штети	Нето
Осигурување на живот	102.854	2.908	-	-	105.762
Дополнително осигурување	1.211	(7)	-	-	1.204
Вкупно	104.065	2.901	-	-	106.966

14. Промена во останати технички резерви, нето од реосигурување

	2024	2023
Промени во бруто математичка резерва		
Промени во бруто математичка резерва	130.231	155.736
Промени во бруто резерва за удел во добивка	-	-
Промени во бруто резерва за учество во добивка	-	-
Промени во бруто резерва за дополнителни осигурувања	556	472
Промени во ЛАТ резерва	-	-
Промени во бруто математичка резерва - дел реосигурување		
Промени во бруто математичка резерва - дел реосигурување	-	-
	130.787	156.208
Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот		
Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	121.771	61.647
	121.771	61.647
Промени во останатите технички резерви		
Промени во останатите технички резерви	(2.695)	(4.557)
	(2.695)	(4.557)
Вкупно	128.092	151.651

15. Трошоци за стекнување

Во илјади денари	2024	2023
Провизија од осигурување	93.528	54.456
Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	24.062	26.732
Трошоци за печатење на полиси за премија	66	150
	117.656	81.338

16. Административни трошоци

Во илјади денари

Белешка

2024

2023

Трошоци за вработени надвор од продажната мрежа

33.389

27.192

Материјали и трошоци за одржување

3.841

4.147

Трошоци за наемнини

7.176

6.895

Патни трошоци

8.423

3.549

Трошоци за стручно усовршување

2.185

525

Интелектуални услуги

2.897

1.658

Телефонски и ПТТ трошоци

817

877

Трошоци за ревизија

1.098

1.064

Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста - опрема

28А

2.863

2.679

Амортизација на нематеријални средства

22

34

1/8

Премии за осигурување

345

204

Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност

523

866

Банкарски услуги

859

462

Трошоци за потрошено гориво

758

710

Адвокатски и нотарски трошоци

264

292

Трошоци за маркетинг, промоција и репрезентација

13.463

15.561

Останато

3.421

2.305

82.356**69.164****17. Трошоци од вложувања**

Во илјади денари

2024

2023

Реализирана загуба од продажба на материјални средства кои не служат за вршење на дејност

27

19

Трошоци за камати

2.815

-

Негативни курсни разлики

28

146

2.870**168****18. Останати осигурително технички трошоци**

Во илјади денари

2024

2023

Надомест за супервизија

2.939

1.577

Здравствени прегледи при прием во осигурување

264

718

Останато

8.607

2.661

11.810**4.956**

19. Вредносно усогласување на побарувањата

Во илјади денари	2024	2023
Исправка на сомнителни побарувања од осигурување	(486)	(1.026)
	(486)	(1.026)

* Движењето на исправката на побарувањата е прикажано во точка 25.

Друштвото ја утврдува исправката на вредност на побарувањата по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во согласност со „Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси“ донесен од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување, на следниот начин:

Група на побарувања	Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување)
А	до 30 дена	0%
Б	од 31 до 60 дена	10%
В	од 61 до 120 дена	31%
Г	од 121 до 270 дена	51%
Д	од 271-365 дена	71%
Г	подолг од 365 дена	100%

Во илјади денари	2024		2023	
Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Износ на побарување	Исправка на вредност	Износ на побарување	Исправка на вредност
до 30 дена	45.600	-	24.055	-
од 31 до 60 дена	1.484	148	2.385	239
од 61 до 120 дена	1.594	494	2.140	663
од 121 до 270 дена	1.916	977	2.299	1.172
од 271-365 дена	111	79	130	93
подолг од 365 дена	401	401	418	418
	51.106	2.099	31.427	2.585

20. Останати расходи

Во илјади денари	2024	2023
Негативни курсни разлики на девизни обврски	219	210
Останати расходи	974	100
	1.193	310

21. Данок од добивка

Тековен данок / признаен во извештајот за сеопфатната добивка

Во илјади денари	2024	2023
Тековен данок		
Тековна година	2.751	629
	2.751	629

Усогласување со применетата даночна стапка

Во илјади денари	2024	2023
Резултат пред оданочување	14.460	6.459
Пресметан данок по даночна стапка 10%	1.446	646
Данок од расходи непризнаени за даночни цели	1.305	1.556
Даночен кредит од минати години	-	(1.573)
Вкупен данок на добивка	19,02% 2.751	9,74% 629

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

22. Нематеријални средства

Промени во нематеријалните средства во текот на 2024 година:

Во илјади денари	Софтвер	Вкупно
Набавна вредност		
На 1 јануари 2023 година	2.233	2.233
Зголемување	171	171
Намалување	-	-
На 31 декември 2023 година	2.404	2.404
На 1 јануари 2024 година	2.404	2.404
Зголемување	-	-
Намалување	-	-
На 31 декември 2024 година	2.404	2.404
Амортизација		
На 1 јануари 2023 година	2.091	2.091
Амортизација за годината	16 178	178
На 31 декември 2023 година	2.269	2.269
На 1 јануари 2024 година	2.269	2.269
Амортизација за годината	16 34	34
На 31 декември 2024 година	2.303	2.303
Неотпишана вредност		
На 31 декември 2023 година	135	135
На 31 декември 2024 година	101	101

23. Земјиште, градежни објекти и останати материјални средства

Промени во земјиште, градежни објекти и останати материјалните средства во текот на 2024 година:

Во илјади денари	Аванси за градежни објекти	Вкупно
Набавна вредност		
На 1 јануари 2023 година	-	-
Зголемување	-	-
На 31 декември 2023 година	-	-
На 1 јануари 2024 година	-	-
Зголемување	47.605	47.605
На 31 декември 2024 година	47.605	47.605
Амортизација		
На 1 јануари 2023 година	-	-
Амортизација за годината	-	-
На 31 декември 2023 година	-	-
На 1 јануари 2024 година	-	-
Амортизација за годината	-	-
На 31 декември 2024 година	-	-
Неотпишана вредност		
На 31 декември 2023 година	-	-
На 31 декември 2024 година	47.605	47.605

Во текот на 2024 година, согласно склучен предоговор, Друштвото уплати аванс од 47.605 илјади денари за стекнување со недвижен имот (деловен простор) за сопствени потреби во Скопје (белешка 35). Согласно одредбите на предоговорот, остатокот од договорениот износ ќе биде исплатен по целосното завршување на објектот, чиј завршеток се очекува во текот на 2025 година.

24. А) Финансиски средства расположливи за продажба

Во илјади денари	2024	2023
Државни обврзници	654.086	538.851
Акции	17.149	1.816
	671.235	1.816

Заклучно со 31 декември 2024 година, Друштвото има вложувања во акции во домашни правни лица во износ од 17.149 илјади МКД (2023: 1.816 илјади МКД). Вложувањата во акции се во рамките на законски пропишаните лимити.

24. Б) Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Во илјади денари	2024	2023
Државни обврзници	29.544	29.671
	29.544	29.671

Заклучно со 31 декември 2024 година, Друштвото има вложувања во државни обврзници издадени од Министерството за финансии на Р.М со рок на доспевање од 3 до 30 години во износ од 683.630 илјади МКД (2023: 568.523 илјади МКД). Обврзниците се во денари и во девизна клаузула и каматни стапки од 2% до 5,9% (Белешка 24 А и 24 Б).

24. В) Финансиски вложувања во депозити и останати пласмани

Во илјади денари	2024	2023
Орочени депозити во домашни банки	152.847	134.375
Дадени заеми на осигуреници по полиси за осигурување на живот	17.896	35.961
	170.743	170.336

Заклучно со 31 декември 2024 година, Друштвото има орочени депозити во банки на износ од 152.847 илјади МКД (2023: 134.375 илјади МКД) со рокови на орочување од 1 година до 4 години и каматни стапки од 1,0% до 3,5%.

25. Побарувања од непосредни работи на осигурување

Во илјади денари	2024	2023
Побарувања произлезени од договори за осигурување	51.106	31.427
Исправка на вредност	(2.099)	(2.585)
Побарувања по основа на осигурување намалени за исправка на вредноста	49.007	28.842

25. Побарувања од непосредни работи на осигурување (продолжение)

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
На 1 јануари:	2.585	1.559
Признаена исправка на вредноста:	-	-
Дополнителна исправка	2.171	4.089
Ослободување на исправка на вредност	(2.657)	(3.063)
На 31 декември	2.099	2.585

26. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
Побарувања од застапници	142	141
Побарувања за исплатени аванси	6.795	6.518
Исправка на вредност	-	-
	6.937	6.659

27. А) Останати побарувања

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
Побарувања од вработени	92	82
Побарувања за депозити, аванси и кауции	587	2.879
Останати побарувања	97	737
Побарувања од купувачи	1.606	1.130
Исправка на вредност	-	-
	2.382	4.828

27. Б) Побарувања од финансиски вложувања

<i>Во илјади денари</i>	2024	2023
Побарувања по основ на камата - долгорочни депозити	-	19
Побарувања по основ на камата - заеми	-	-
	-	19

28. Останати средства

Во илјади денари	2024	2023
Материјални средства кои служат за вршење на дејноста (освен земјиште и градежни објекти)	8.637	8.020
Парични средства и останати парични еквиваленти	17.368	4.092
	26.005	12.112

29. А) Материјални средства кои служат за вршење на дејноста - опрема

Промени во недвижностите и опремата во текот на 2024 и 2023 година:

Во илјади денари	Опрема и останати средства	Вкупно
Набавна вредност		
На 1 јануари 2023	14.956	14.956
Зголемување	1.041	1.041
Намалување	-	-
На 31 декември 2023	15.997	15.997
На 1 јануари 2024	15.997	15.997
Зголемување	3.480	3.480
Намалување	-	-
На 31 декември 2024	19.477	19.477
Исправка		
На 1 јануари 2023 година	5.298	5.298
Амортизација за годината	16 2.679	2.679
Продажби	-	-
На 31 декември 2023 година	7.977	7.977
На 1 јануари 2024 година	7.977	7.977
Амортизација за годината	16 2.863	2.863
Продажби	-	-
На 31 декември 2024 година	10.840	10.840
Неотпишана вредност		
На 31 декември 2023 година	8.020	8.020
На 31 декември 2024 година	8.637	8.637

На 31 декември 2024 година, Друштвото нема опрема под залог (2023: нема).

29. Б) Парични средства и парични еквиваленти

Во илјади денари	2024	2023
Парични средства во банка		
- во денари	16.670	4.092
- во девизи	698	-
	17.368	4.092
Исправка на вредноста	-	-
	17.368	4.092

30. Активни временски разграничувања

Во илјади денари	2024	2023
Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	8.707	4.583
Останати пресметани приходи и одложени трошоци - АВР	16.213	24.163
	24.920	28.746

Активните временски разграничувања во износ од 16.213 илјади МКД се однесуваат на одложување на трошоци по основ на користење на подолготрајни услуги и осигурување.

31. Капитал и резерви

Акционерски капитал

Во број на акции	Обични акции 2024	2023
Запишани и уплатени акции		
На 1 јануари	140.000	140.000
Зголемување	-	-
На 31 декември	140.000	140.000

На 31 декември 2024 година, одобриениот акционерски капитал се состои од 140.000 (2023: 140.000) обични акции со номинална вредност од ЕУР 50 по акција. Во текот на 2022 година, издадена е нова емисија (втора емисија) на обични акции по пат на приватна понуда за институционален инвеститор. Вкупната вредност на емисијата е 2.000.000 евра во денарска противвредност (40.000 обични акции по номинална вредност од 50 евра за една акција).

Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Акционерската структура на Друштвото на акционери кои надминуваат 5% од акционерскиот капитал:

	% од акциите со право на глас	
	2024	2023
Триглав Инт. ДОО, Љубљана	86%	86%
ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје	14%	14%

Дивиденди

По денот на изготвување на извештајот за финансиската состојба нема предложени дивиденди од Одборот на директори на Друштвото (2023: нема).

Резерви на сигурност

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерви за сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

31. Капитал и резерви (продолжение)**Ревалоризациона резерва за финансиските средства расположливи за продажба**

Ревалоризационата резерва за финансиски средства расположливи за продажба го вклучува кумулативниот нето ефект од промените во објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се до моментот на нивното депризнавање или оштетување.

Друштвото како основа за дисконтирање го користи приносот до доспевање на државните обврзници кои се издаваат на примарниот пазар во Република Северна Македонија.

32. Заработка по акција

Пресметката на основната/разводната заработка по акција на 31 декември 2023 година е направена врз основа на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од 5.830 илјади МКД (2022: 2.008 илјади МКД) и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2023 година од 140.000 (2021: 100.000), пресметано како што следува:

Добивка расположива за имателите на обични акции*Во илјади денари***2024****2023**

Нето добивка / загуба која им припаѓа на имателите на обични акции

11.709

5.830

Пондериран просечен број на обични акции*Број на акции*

Издадени обични акции на 1 јануари

Пондериран просечен број на обични акции на 31 декември

140.000

140.000

Во денари

Основна /разводната добивка (загуба) по акција

84**42**

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

33. Бруто технички резерви

Резерви по договори за осигурување и средства за реосигурување
2024

Во илјади денари	2024			2023		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Математичка резерва	601.455	-	601.455	470.668	-	470.668
Преносна премија	1.039	-	1.039	1.019	-	1.019
Резерви за штети	3.354	-	3.354	5.203	-	5.203
Резерви за бонуси и попусти	-	-	-	-	-	-
Бруто останати технички резерви	-	-	-	2.695	-	2.695
	605.848	-	605.848	479.585	-	479.585

Во илјади денари	2024			2023		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Бруто технички резерви за договори кај кој осигуреникот го превзема инвестициониот ризик	227.743	-	227.743	105.972	-	105.972
	227.743	-	227.743	105.972	-	105.972

Движење на резервите по договори за осигурување во 2024 година

Во илјади денари	Осигурување од живот	Осигурување од дополнително незгода	Осигурување од тешки болести	Вкупно
Математичка резерва	568.508	326	1.605	570.439
Преносна премија	31.016	605	434	32.055
Пренос за делот на реосигурителот	-	-	-	-
ЛАТ резерва	-	-	-	-
Резерви за реосигурителот	-	-	-	-
Нето математичка и резерва за преносна премија (намалена за реосигурителот)	599.524	931	2.039	602.494
Резерви за штети	2.889	465	-	3.354
Резерви за штети за реосигурителот	-	-	-	-
Нето резерви за штети (намалени за реосигурителот)	2.889	465	-	3.354
Останати резерви	-	-	-	-
Останати резерви за реосигурителот	-	-	-	-
Нето останати резерви (намалени за реосигурителот)	-	-	-	-
ВКУПНО	602.413	1.396	2.039	605.848

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

33. Бруто технички резерви (продолжение)

Движење на резервите по договори за осигурување во 2023 година

Во илјади денари	Осигурување од живот	Осигурување од дополнително незгода	Осигурување од тешки болести	Вкупно
Математичка резерва	440.192	160	1.215	441.567
Преносна премија	29.102	605	413	30.120
Пренос за делот на реосигурителот	-	-	-	-
ЛАТ резерва	-	-	-	-
Резерви за реосигурителот	-	-	-	-
Нето математичка и резерва за преносна премија (намалена за реосигурителот)	469.294	765	1.628	471.687
Резерви за штети	5.172	31	-	5.203
Резерви за штети за реосигурителот	-	-	-	-
Нето резерви за штети (намалени за реосигурителот)	5.172	31	-	5.203
Останати резерви	-	-	-	-
Останати резерви за реосигурителот	-	-	-	-
Нето останати резерви (намалени за реосигурителот)	-	-	-	-
	474.466	796	1.628	476.890
	440.192	160	1.215	441.567

Бруто технички резерви

Во илјади денари	2024	2023
Бруто математичка резерва	601.455	470.668
преносни премии за животно осигурување	31.016	29.102
математичка резерва за животно осигурување	570.439	441.566
Бруто резерва за преносни премии	1.039	1.019
Бруто резерва за штети	3.354	5.203
настанати и пријавени	2.630	4.730
настанати и непријавени	564	225
трошоци за ликвидација на штети	160	248
Останати резерви	-	2.695
ВКУПНО	605.848	479.585

34. Резерви за вработените

Во илјади денари	2024	2023
Резерви за отпремнина	87	52
Резерви за јубилејни награди	81	73
Резерви за неискористени одмори	22	57
Останати резерви	964	775
	1.154	957

Друштвото нема свој колективен договор. Од таа причина пресметките се направени врз основа на општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, како и на Правилникот за плати, надоместоци на плати и други примања на Друштвото. Согласно ова се издвоени износи за отпремнина за пензија и за јубилејна награда од 10, 20, 30 и 40 години. Основицата за пресметка е просечна месечна нето плата за работник во Македонија исплатена за последните три месеци за кои има статистички податоци. При ова во основицата е земен во предвид и персоналниот данок кој би требало да го плати друштвото при исплатата.

35. Потенцијални и преземени обврски**Судски спорови**

Заклучно со 31.12.2024 година Друштвото има три предмети во судска постапка кои произлегуваат од неговото редовно работење. Вредноста на судските спорови изнесува 972 илјади денари. Со состојба на 31.12.2024 година, Друштвото има издвоено резерва во износ од 972 илјади денари која се однесува на овие судски спорови.

Превземени обврски

Заклучно со 31.12.2024 година Друштвото има склучен договор со изведувачи за изградба, набавка и одржување на материјалните средства (деловен простор) во износ од 165.489 илјади денари (2023: нема). Од вкупниот износ на обврските за изградба, набавка и одржување на материјалните средства во текот на 2024 година исплатен е износ од 47.605 илјади денари (белешка 23). Договорениот рок за изградба е 30.09.2025 година, кога доспева за плаќање и преостанатиот износ од 117.884 илјади денари.

36. Усогласеност со законската регулатива

На 31 декември 2024 година Друштвото е усогласено со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето во однос на маргината на солвентност, пропишаните лимити за вложувањата на капиталот, како и средствата кои ги покриваат техничките резерви. Притоа, Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничките резерви. На 31 декември 2024 година, математичката и техничките резерви на Друштвото намалени за средствата од реосигурување изнесуваат 605.848 илјади МКД (2023: 476.891 илјади МКД), а вкупните вложени средства изнесуваат 655.227 илјади МКД (2023: 520.246 илјади МКД). (белешка 7 – усогласеност на средствата и обврските).

Во табелата подолу се наведени годишните коефициенти за штети по класи на осигурување за 2024 година.

Годишен коефициент на штети		Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
Незгода	01	33,7%	33,7%
Здравствено	02	/	/

Во табелата подолу се наведени годишните коефициенти за штети по класи на осигурување за 2023 година.

Годишен коефициент на штети		Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
Незгода	01	7,7%	7,7%
Здравствено	02	/	/

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Белешки кон финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

37. Трансакции со поврзани лица (продолжение)

Во илјади МКД	Матично друштво	Сестрински подружници					Триглав недовидности Љубљана	Триглав недовидности Скопје	Останати	Вкупн
		Триглав РЕ	Триглав Загреб	Триглав Скопје	Триглав Светованье	Триглав Пензиско Скопје				
31 декември 2023	Заваровалница Триглав									
Средства	948	-	75	77	-	60	-	-	-	1.11
Средства од реосигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања	-	-	-	77	-	5	-	-	-	-
Побарувања за запишан, а неуплатен капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	948	-	75	-	-	55	-	-	-	1.07
Активни временски разграничувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски	677	522	24	276	29	169	-	-	-	1.61
Обврски кон добавувачи	677	-	24	276	29	169	-	-	-	1.17
Обврски кон реосигурители	-	522	-	-	-	-	-	-	-	5.35
Обврски по основ на рефундации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приходи	2.973	171	160	2.455	-	152	-	-	-	5.9
Приходи од осигурување	-	-	-	2.441	-	152	-	-	-	2.59
Приходи од провизии и надомести	-	171	-	-	-	-	-	-	-	171
Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во резерви за штети на реосигурителите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	2.973	-	160	14	-	-	-	-	-	3.14
Расходи	2.369	2.434	55	995	176	475	-	-	-	6.51
Промена во преносна премија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во резерви за штети на реосигурителите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бруто ликвидирани штети	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пренесена премија на реосигурителите	-	2.434	-	-	-	-	-	-	-	2.434
Административни трошоци	2.369	-	55	995	176	475	-	-	-	4.00

38. Одложени и тековни даночни обврски

Во илјади денари	2024	2023
Одложени даночни обврски	382	50
Тековни даночни обврски	3.132	841
	3.514	891

39. А) Останати обврски од непосредно работење

Во илјади денари	2024	2023
Обврски за провизија за посредници	9.772	5.263
Обврски за примени аванси за премија	22.879	2.360
Вишок уплати	3.390	4.687
Останати обврски од непосредно работење	153	481
	36.194	12.791

39. Б) Останати обврски

Во илјади денари	2024	2023
Обврски кон вработените	7	13
Обврски кон добавувачите	3.041	3.647
Обврски по основ на договори на дело	39	28
Обврски кон органи на управување	85	114
	3.172	3.802

40. Пасивни временски разграничувања

Во илјади денари	2024	2023
Пасивни временски разграничувања	1.764	12.340
	1.764	12.340

Пасивните временски разграничувања се однесуваат на прокнижување на аконтации за трошоци направени во 2024 година, а за кои сметководствени документи не беа пристигнати со датумот на затварање на сметките.

41. Последователни настани

По 31 декември 2024 година – датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, не се настанати настани кои би можеле да предизвикаат корекции на овие финансиски извештаи, ниту пак материјално значајни настани кои наметнуваат потреба од промена на финансиските извештаи.